



ОГЛАС БР.04/2019 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Регионална дирекција Прилеп бр.27-19-12/69/1-2-1 Прва електронска јавна аукција	A2 семејно домување во станбени згради 530 м2, К.П.11844/1, И.Л. 98184, КО Центар 1, Скопје	10.320.392,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје, Центар 1, ул.Наум Наумовски Борче бб, на 16.04.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
2	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/10 Втора електронска јавна аукција	Земјоделско земјиште 6306 м2, класа 6, катастарска култура нива, К.П. 266, И.Л.350, МВ Модул, Сарај КО Долно Свиларе	908.064,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Сарај, Долно Свиларе, на 17.04.2019 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
3	Регионална дирекција Битола бр.2819/14-10/4 Прва електронска јавна аукција	Земјоделско земјиште, пасишта 13653.56 м2, класа 7, К.П.92 дел 1, И.Л.121, МВ Симо круша, КО Братин дол	409.620,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола, с.Дихово -Братин дол на 17.04.2019 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.076/464-044
		Земјоделско земјиште, пасишта 2880.63 м2, класа 7, К.П.92 дел 2, И.Л.121, МВ Симо круша, КО Братин дол	86.430,00	
		Земјоделско земјиште, пасишта 7916.53 м2, класа 7, К.П.344, И.Л.121, МВ Мандри, КО Братин дол	237.510,00	
		Земјоделско земјиште, нива 3006.54 м2, класа 4, К.П.548, И.Л.121, МВ Над село, КО Братин дол	150.350,00	
		Земјоделско земјиште, ливада 5742.35 м2, класа 4, К.П.532 дел 1, И.Л. 121, МВ Над село, КО Братин дол	287.100,00	
		Земјоделско земјиште, пасишта 11106.62 м2, класа 7, К.П.112, И.Л.121, МВ Симо круша, КО Братин дол	333.210,00	
		Земјоделско земјиште, нива 14980.34 м2, класа 4, К.П.529, И.Л.167, МВ Над село, КО Братин дол	749.000,00	
		Земјоделско земјиште, пасишта 3695.78 м2, класа 7, К.П.111, И.Л.167, МВ Симо круша, КО Братин дол	110.880,00	
		Земјоделско земјиште, нива 5356.53 м2, класа 8, К.П.158, И.Л.167, МВ Корија, КО Братин дол	160.740,00	
		Земјоделско земјиште, нива 8251.6 м2, класа 4, К.П.796, И.Л.167, МВ Диви ливади, КО Братин дол	412.600,00	
4	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/9 Втора електронска јавна аукција	Земјоделско земјиште 960.18 м2, класа 5, катастарска култура 33, К.П.497, И.Л.351, МВ Веле поле, Сарај КО Долно Свиларе	145.947,20	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Сарај, Долно Свиларе, на 17.04.2019 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
		Земјоделско земјиште 3430.17 м2, класа 5, катастарска култура 33, К.П.690, И.Л.351, МВ Равне, Сарај, КО Долно Свиларе	521.385,60	
		Земјоделско земјиште 5565.65 м2, класа 4, катастарска култура 33, К.П. 690, И.Л.351, МВ Равне, Сарај, КО Долно Свиларе	890.504,00	
		Земјоделско земјиште 1460.98 м2, класа 3, катастарска култура нива, К.П. 3499, И.Л.351, МВ Долно поле, Сарај КО Долно Свиларе	245.444,80	
		Земјоделско земјиште, 974.61 м2, класа 5, катастарска култура 5, К.П.2806, И.Л.351, МВ Пазарски пат, Сарај КО Долно Свиларе	148.140,80	
		Земјоделско земјиште 2368.26 м2, класа 5, катастарска култура 33, К.П.684, И.Л.351, МВ Равне, Сарај КО Долно Свиларе	359.975,20	
		Земјоделско земјиште 759.9 м2, класа 6, катастарска култура 33, К.П.684, И.Л.351, МВ Равне, Сарај КО Долно Свиларе	108.561,60	
ДВИЖНИ СТВАРИ				
5	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-27/13-4 Третта електронска јавна аукција	ПМВ AUDI 80, МОДЕЛ 90, PP-0498-AB, 1986 година	56.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп с.Мажучиште, на 16.04.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
		ПМВ КОМБЕ MERCEDES BENZ, 601 DKV, PP-6846-AC, 1982 година	80.000,00	
6	Регионална дирекција Прилеп бр.27-19-13/1-6-2 Втора електронска јавна аукција	ТМВ MAN TGM 18.240 4X2 BV, VE-341-KL, 2008 година	1.368.667,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кавадарци с.Возарци, на ден 16.04.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
		ТМВ VOLVO EM 12.6X4 RB 420.34, KA-1181-AB, 2002 година	1.074.619,00	
		Автобус NEOPLAN N, KA-2531-AB, 1998 година	1.406.084,00	
		Товарна приколка кипер, SCHMITZ ZDK 18 P, KA-1182-AB, 2002 година	284.554,00	
		Товарна приколка кипер, KOEGEL KM 130-3, VE-638-KR, 1994 година	151.606,00	
		Градежна механизација, багер FIAT-HITASHI FH 150.3, 1998 година	1.281.280,00	
		Градежна механизација грејдер, AVELING-BERFORD SUPER 400 MG 5, неисправна	150.000,00	
		Градежна механизација ваљак, HAMM HD 10, 1996 година	190.496,00	
		Градежна механизација ваљак, BOMAG BW 100 AC VIBRATORY, 1991 година	228.595,00	
		Градежна механизација асфалтерка, BIFELLI BV 651 C, 1995 година	1.148.000,00	
7	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-28/8 Слободна комерцијална продажба	Градежна механизација кран, HERSTELLER 07K R210, 1972 година	1.440.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кавадарци с.Возарци, на ден 16.04.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
		Градежна механизација ваљак, DYNAPACK C152D, 1998 година	1.219.176,00	
		Градежна механизација мини утоварач, BOVCAT 763X, 2003 година	711.130,00	
		Градежна механизација фреза за дупчење и гребење на асфалт, SIMEX PL 3515, 2015 година	345.380,00	
		Градежна механизација чистач на асфалт, CANGINI BENE SPZ 2300, 2015 година	279.370,00	
		ПМВ BMW 765/730 D, SK- 0531-AB, 2003 година	441.591,00	
8	Регионална дирекција Прилеп бр.25-3706/7-5 Слободна комерцијална продажба	ПМВ FIAT PUNTO 1.2, VE-092-NT, 1997 година	/	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
9	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/8 Третта електронска јавна аукција	ПМВ OPEL CORSA C, SK-516-LD, 2002 година (неисправно)	47.360,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Чаир ул.Архиепископ Доситеј бр.39/9, на 17.04.2019 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
10	Регионална дирекција Битола бр.2819/15-39/4 Втора електронска јавна аукција	ПМВ MERCEDES BENZ, BT-9065-AC, 2005 година	604.819,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола с.Могила, на ден 16.04.2019 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.070/464-044
11	Регионална дирекција Прилеп бр.2619-13/2-6 Шеста електронска јавна аукција	ТМВ MAN, FURGON, VE-128-CB, 2004 година	415.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578

12	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-13/2-25/2-7 Седма електронска јавна аукција	ПМВ MERCEDES E 200CDI, VE-770-CC, 2000 година	83.300,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
13	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/27-5 Петта електронска јавна аукција	TMB MERCEDES BENZ 2224, Кесон, возило за специјални намени, NE-1363-AB, 1982 година	495.228,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
14	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/28-5 Слободна комерцијална продажба	ПМВ KIA PREGIO, KA-2809-AB, 1999 година, хаварисано	/	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
15	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/39-6 Петта електронска јавна аукција	TMB FAP 1314, PP-731-BP, 1982 година Теглач со седло MAN, PP-5039-AB, 2000 година	226.320,00 1.200.000,00	
16	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/37-6 Петта електронска јавна аукција	TMB FORD TRANZIT, TOURNEO, PP-0058-AD, 2006 година Автобус комбе, PEUGEOT BOXER, PP-3548-AC, 2000 година TMB MAN DFK, PP-2486-AD, 1985 година TMB FAP 1314, PP-879-CJ, 1987 година TMB IVECO, PP-1649-AD, 2001 година TMB MAN, PP-3846-AC, 2002 година Приклучно JAMBO-JAMBO, PP-2598-AC, 1986 година Приклучно GORICA, PP-8593-AB, 1975 година	156.800,00 120.000,00 288.000,00 112.000,00 240.000,00 384.000,00 108.800,00 128.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп с.Мажучиште, на 16.04.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
17	Регионална дирекција Штип бр.28-15/17-7 Осма електронска јавна аукција	Машина шприц, Плоча за шпиз машина, цела комплет машина со сер.бр. 3135/9	30.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Крива Паланка на ул.Св.Јоаким Осоговски бр.7, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
18	Регионална дирекција Штип бр.28-15/18-7 Осма електронска јавна аукција	Работна машина БУШАЛИЦА бр. 2011321, 2011 година, DRC 100 CRAWLER,-СПЕКТРА, Турција	9.400.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кратово Рудник Силекс неметали (место викано Црн Врв), секој работен ден од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
19	Регионална дирекција Штип бр.28-15/14-10 Единаесетта електронска јавна аукција	Машини и друга дополнителна опрема за производство на чевли	6.230.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Крива Паланка ул.Св.Ј.Осоговски бр.7, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
20	Регионална дирекција Штип бр.28-15/20-5 Шестта електронска јавна аукција	Машина за сечење, (нож) ADAST MAXIMA MH 80-3, комплет со мотор, количина 1, потекло Чехословачка	70.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип ул.Цвета Јованова бр.12 на 16.04.2019 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
21	Регионална дирекција Штип бр.28-15/19-6 Седма електронска јавна аукција	ГРУПА 1 Компјутер куќиште, количина 2 ТВ- QUATRO, количина 3 ТВ – SAMSUNG, количина 2 ТВ SNEIDER, количина 1 ГРУПА 10 Компјутер куќиште, количина 2 ТВ- QART, количина 2 ТВ-FUEGO, количина 1	13.500,00 7.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
22	Регионална дирекција Штип бр.27-38/2-2 Третта електронска јавна аукција	ГРУПА 2 Пластични столици, количина 23 Маси (иверица-метал), количина 5 Мала маса (метал-пластика), количина 1	13.200,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
23	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/58-6 Втора електронска јавна аукција	Машина за подготвување на пелени Sticker Engine Машина за пакување или завивање, за затворање на пелени Packaging-engine Компресор за воздух Air compressor	758.009,00 1.010.167,00 96.390,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
24	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/30-3 Втора електронска јавна аукција	Опрема Компресор, SCREM COMPRESOR, 2008 година	400.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп ул. Крушевски пат бб, на 16.04.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
25	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/11 Втора електронска јавна аукција	Готехничка дупчалка MUSTANG 4N3, фаб. бр.8993067013, SK-7920-AL, 2011 година	5.362.800,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул.Димче Мирчев бр.4 на 17.04.2019 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
26	Регионална дирекција Битола бр.24-19/4-17/28 Слободна комерцијална продажба	Камин на пелети карина црн -некомплетни, количина 2	/	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч.на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел 076/464-044
27	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-10 Слободна комерцијална продажба	Троседи, количина 2, оштетени Дрвени лежалки, количина 15, оштетени Ниски столици (метал-дрво), количина 176, оштетени ТВ Плазма LG, количина 1 Високи долги маси од дрво, количина 17, оштетени Мали високи маси (округли и прави), количина 14, оштетени Високи столици од дрво, количина 39, оштетени Табуретки (мали помошни столчиња), количина 19, оштетени Ниски маси, количина 47, оштетени Школки (кружни кревети) количина 4, оштетени Масички за школки, количина 4, оштетени Масички за сепаре, количина 14, оштетени Пластични лежалки, количина 100, оштетени Саксии големи, количина 17, оштетени Фотељи (плетена пластика), количина 33, оштетени Двоседи (плетена пластика), количина 11, оштетени Троседи (плетена пластика), количина 2, оштетени Компјутери MSI, количина 2, оштетени Звучни кутии FBT, количина 7, оштетени Столни ламби, количина 6, оштетени Слики со рамка (постер), количина 2, оштетени	/	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид, плажа КАДМО, секој работен ден од 10 до 15 ч. Комерцијална продажба: На 30.04.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.076/464-044

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 18.04.2019 година (четврток), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.
Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наддавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.
За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 30.04.2019 година (вторник) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.